



СЛУЖБЕ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словеначко и македонско издање. Огласи по тарифата. — Текуќа сметка кај Народната банка на ФНРЈ за претплата бр. 101-900880. — Текуќа сметка на продавно - трговското одделение 101-670880

Среда, 11 октомври 1950

БЕЛГРАД

БРОЈ 58

ГОД. VI

Цена на овој број е 3.— лин. платата за цела 1950 година изнесува 350.— динари. Редакција: Бранкова улица бр. 18—20. — Телефони: Редакција 28-838, Администрација 27-595, Продавно одделение 22-619, Сметководство 26-276, Експедиција 21-251.

519.

Врз основа на чл. 80 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ, Владата на ФНРЈ, по предлог на Советот за енергетика и екстрактивна индустрија на Владата на ФНРЈ, донесува

УРЕДБА

ЗА СОЈУЗНИОТ ИНСТИТУТ ЗА МЕТАЛУРГИЈА

Член 1

При генералната дирекција за металургија на Владата на ФНРЈ се оснива Сојузен институт за металургија.

Член 2

Задачата на институтот е преку научно-истражувачки методи, да работи на унапредувањето на производството и преработката на металите, и во таа цел:

а) да врши проучувања терени поради проектирање на рударски објекти и проучувања методи за проектирање, изработка на идејни проекти и перспективни решенија на рударските објекти;

б) проучува прашања на механизацијата и електрификацијата на рударските работи, типизација и стандардизација во рударството и наголемувањето на производственоста на трудот;

в) врши проучувања на минералогскиот и петрографскиот состав на рудите и нивната механичка и хемиско-технолошка преработка;

г) ја следи домашната и странската стручна литература од областа на производството и преработката на металите, објавува резултати на своето работење и соработува на изработката на стручната номенклатура;

д) соработува со соодветните научни и стопански установи во земјата и во странство.

Член 3

Со работите на институтот раководи директорот, назначен од Генералниот директор на Генералната дирекција на металургијата на Владата на ФНРЈ во согласност со Претседателот на Советот за енергетика и екстрактивна индустрија на Владата на ФНРЈ.

Член 4

Институтот може да има свои лаборатории, работилници и опитни станици.

Член 5

Институтот има свој стручен совет, кој што по барање на директорот на институтот дава мненија по поважните прашања од областа на работењето на институтот и кој што му помага на институтот во остварувањето на неговата соработка со другите научни и стопански установи.

Членовите на стручниот совет ги именува Претседателот на Советот за енергетика и екстрактивна индустрија на Владата на ФНРЈ помеѓу стручните службеници и соработниците на институтот и другите

стручњаци од областа на производството и преработката на металите. Директорот на институтот е претседател на стручниот совет.

Член 6

Институтот има одделна претсметка која што влегува во состав на претсметката на Генералната дирекција за металургија на Владата на ФНРЈ.

Директорот на институтот е овластен наредбодавач за извршувањето на претсметката.

Член 7

Се пренесува односно му се предава на управување на институтот соодветниот дел на буџетските средства и подвижниот и неподвижниот имот на Централниот научно-истражувачки институт за рударство.

Член 8

Поблиски прописи за организацијата и работењето на институтот ќе донесе Генералниот директор на Генералната дирекција за металургија на Владата на ФНРЈ.

Член 9

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

1 октомври 1950 година
Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за енергетика
и екстрактивна индустрија,
Светозар Вукмановиќ, с. р.

520.

Врз основа на чл. 78 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ, во врска со чл. 22 од Законот за заштита на Авторското право, Владата на ФНРЈ, по предлог од Советот за наука и култура на Владата на ФНРЈ, донесува

УРЕДБА

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ РАБОТИТЕ НА АВТОРСКО-ПРАВНОТО ЗАСТАПУВАЊЕ И ПОСРЕДУВАЊЕ НА СОЈУЗИТЕ И ЗДРУЖЕНИЈАТА НА АВТОРИТЕ

Член 1

Вршењето на работите на авторско-правното застапување и посредување во Федеративна Народна Република Југославија, како и вршењето на такви

работи во странство за домашни автори, им се доведува на сојузите и здруженијата на авторите, кои што овие работи ќе ги вршат согласно со постоечките прописи.

Со работите од претходниот став не може да се занимава ниедно друго физичко или правно лице во вид на занимање, осем сојузот и здружението на авторите. Носителот на авторското право може лично да ги остварува своите права.

Член 2

Во вршењето на авторско-правното застапување и посредување, сојузите и здруженијата на авторите ќе ги вршат особено овие работи:

а) застапување на државата како носител на авторските права;

б) застапување на домашни и странски автори и други носители на авторски права со цел да се обезбедат нивните права при јавното изведување, прикажување, и другите видови на употреба и ставање во промет на книжевните, уметничките и научните дела;

в) организирање и водење на други работи што се со авторско-правното застапување и посредување во непосредна врска, а што ќе ги одреди Претседателот на Советот за наука и култура на Владата на ФНРЈ, односно министерот на владата на народната република што е надлежен за прашањата од науката и културата.

Сојузите и здруженијата на авторите можат да преземаат дејствија за остварување на загрозените права на носителите на авторските права и кога овие одделно не ги овластиле за тоа.

Странски носител на авторско право може лично или преку свој застапник да бара од сојузот или здружението на авторите полагање сметка во сопственичката или парничната постапка пред судовите на ФНРЈ.

Член 3

Кои работи на авторско-правното застапување и посредување ќе ги вршат сојузите, а кои нивните здруженија, како и начинот на вршењето на овие работи, ќе определат односните сојузи со свои правила. Овие правила ги потврдува Претседателот на Советот за наука и култура на Владата на ФНРЈ.

Претседателот на Советот за наука и култура на Владата на ФНРЈ определува кој сојуз односно здружение на авторите ќе ги води оние работи на авторско-правното застапување и посредување што се задолжителни за повеќе сојузи или здруженија на автори, обезбедувајќи едновременно соработка на други заинтересирани сојузи односно здруженија на автори.

Кој ќе врши авторско-правно застапување и посредување што се однесува до научните дела и научните работи од сите научни области, ќе определи Претседателот на Советот за наука и култура на Владата на ФНРЈ во согласност со Академскиот совет на ФНРЈ.

Член 4

Надзор над работењето на сојузот и здружението на авторите што се однесува до авторско-правното застапување и посредување врши Советот за наука и култура на Владата на ФНРЈ, односно министерствата на народните републики надлежни за прашањата од науката и културата, а што се однесува до финансиското работење — надлежните министерства на финансите.

Член 5

Сојузите и здруженијата на авторите ги подмируваат трошковите околу авторско-правното застапување и посредување од провизијата за застапување и посредување. Висината на оваа провизија ја определуваат сојузите на авторите.

Член 6

Организаторите на културно-уметнички приредби должни се да им испраќаат на соодветните сојузи односно здруженија на автори програми на изведените односно прикажаните дела и да ги уплатат авторските хонорари спрема прописите донесени во смисла на членот 23 од Законот за заштита на авторското право.

Контролата за тоа да ли организаторите на културно-уметничките приредби правилно ја извршуваат обврската од претходниот став ја вршат и натаму народните одбори спрема напатствијата на министрите на народните републики надлежни за прашањата од науката и културата.

Член 7

Со влегувањето во сила на оваа уредба се укинува Законот за авторско-правно посредување и престанува да важи Уредбата за неговото оснивање („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 71/46).

Претседателот на Советот за наука и култура на Владата на ФНРЈ ќе изврши ликвидација на Заводот за авторско-правно посредување и ќе ги распредели помеѓу соодветните сојузи и здруженија на авторите собраните во непресметаните и пресметаните во неисплатените авторски хонорари, непотрошената провизија, како и инвентарот на Заводот.

Член 8

Поблиски прописи за спроведувањето на оваа уредба ќе донесува, по потреба, Претседателот на Советот за наука и култура на Владата на ФНРЈ.

Член 9

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија”.

5 октомври 1950 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија

Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на Советот за наука и култура,
Родољуб Чолаковиќ, с. р.

521.

Врз основа на членот 1 од Законот за овластувањето на Владата на ФНРЈ за донесување уредби по прашањата од народното стопанство, по предлог од Министерот на народната одбрана, Владата на ФНРЈ, донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ОСНИВАЊЕ
УПРАВАТА ЗА СНАБДУВАЊЕ НА ВОЕНИТЕ ЛИЦА
И ГЛАВНИТЕ ДИРЕКЦИИ НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ЗА
СНАБДУВАЊЕ НА ВОЕНИТЕ ЛИЦА

Член 1

Седиштето на главните дирекции на претпријатијата за снабдување на воените лица се определува: во Белград, Загреб, Скопје, Сарајево и Сплит.

Поради тоа во чл. 1 на Уредбата за оснивање Управата за снабдување на воените лица и главните дирекции на претпријатијата за снабдување на воените лица („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 6/49), наместо зборовите: „во Загреб, Сарајево, Нини и Нови Сад” се ставаат зборови: „во Белград, Загреб, Сарајево, Скопје и Сплит”.

Во истиот член се додава нов став кој што гласи:

„Работите на Главната дирекција на претпријатијата за снабдување на воените лица во Нови Сад ќе ги превземе Главната дирекција на претпријатијата за снабдување на воените лица во Белград, а работите на главната дирекција на претпријатијата за снабдување на воените лица во Ниш ќе ги превземе Главната дирекција на претпријатијата за снабдување на воените лица во Скопје”.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија”.

1 октомври 1950 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

522.

Врз основа на чл. 33 а во врска со ст. 1 чл. 35 и чл. 24 од Основниот закон за буџетот, по предлог на Министерот на финансите на ФНРЈ, Владата на ФНРЈ издава

НАРЕДБА

ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ЛИКВИДАЦИЈА НА ОБВРСКИТЕ И ПОБАРУВАЊАТА ПОМЕЃУ БУЏЕТОТ И ДРЖАВНИТЕ СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ПО ЗАВРШНИТА СМЕТКА

1) Надлежните финансиски органи (поверенствата за финансии на народните одбори и министерствата на финансите) должни се во рок од 10 дена по приемот на записникот од пониската комисија односно од комисијата (за претпријатијата од локално значење) за разгледување на завршните сметки да ги подмират сите обврски на буџетот спрема државните стопански претпријатија и да извршат наплата на сите долгувања на државните стопански претпријатија спрема буџетот.

2) Ако по соодветниот буџет, во моментот на извршувањето на обврските, нема достаточни средства за исплата на побарувањата на државните стопански претпријатија, Народната банка на ФНРЈ ќе му одобри на надлежниот финансиски орган временен кредит со рок за плаќање најдоцна до завршетокот на буџетската година. На искористениот кредит се смета 0,5% камата.

Народната банка на ФНРЈ нема да му одобри временен кредит на финансискиот орган, ако би можел тој потребните средства да ги прибави преку вирман во буџетот за текущата година.

3) Враќањето на временниот кредит на Народната банка на ФНРЈ ќе го изврши надлежниот финансиски орган на терет на текушниот буџет од односниот орган на државната власт. Во таа цел ќе се определат, со спогодба помеѓу финансискиот орган и Народната банка на ФНРЈ, буџетските приходи од кои што овој кредит sukcesивно ќе се подмири.

На финансискиот орган кој што, со оглед на текот на извршувањето на буџетот односно органот на државната власт, не ќе биде во можност потребните средства за исплата на временниот кредит да ги оствари до завршетокот на буџетската година, Министерот на финансите на ФНРЈ може да му одобри да се задолжи кај Народната банка на ФНРЈ за соодветниот износ.

4) Државните стопански претпријатија што своите побарувања од буџетот на соодветниот орган на државната власт не ги примаат во рокот што е определен во точ. 1 од оваа наредба можат, поради наплата на тие свои побарувања да бараат преку државната арбитража присилно извршување на терет на буџетот на односниот орган на државната власт, а врз основа на записник од пониската комисија односно комиси-

јата (за претпријатијата од локално значење) за разгледање на завршните сметки, кој што има правна сила на извршен наслов.

По оваа постапка своите побарувања од буџетот можат да ги остваруваат само оние државни стопански претпријатија што поднеле во прописаниот срок завршни сметки.

Државните стопански претпријатија што не поднеле уште завршни сметки за 1949 година не можат по оваа постапка да ги остваруваат своите права.

5) Се овластува Министерот на финансите на ФНРЈ по потреба да издава поблиски прописи за извршувањето на оваа наредба.

6) Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија”.

IV бр. 4958

5 октомври 1950 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Го застапува Министерот на финансите
на ФНРЈ,

Министерот на надворешната трговија
на ФНРЈ,

инж. Милектије Поповиќ, с. р.

523.

За да се спроведе членот 5 од Уредбата за пројектирање („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 48/48), прописувам

ПРАВИЛНИК

ЗА РЕВИЗИЈА НА ПРОГРАМАТА НА ИЗГРАДБАТА И ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТЕЊЕТО НА КОМИСИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈА НА ПРОГРАМАТА НА ИЗГРАДБАТА

I. Ревизија на програмата на изградбата

Член 1

Со цел да се усклади изградбата со стопанскиот план како и со цел да се испита современоста на технолошките процеси и економичноста на изградбата на предвидените објекти, ќе се врши ревизија на програмата на изградбата (чл. 5 од Уредбата за проектирање) од страна на надлежните комисији за ревизија на програмата на изградбата.

Член 2

Програма на изградба должен е да состави инвеститорот врз основа на перспективниот план и задачите поставени од страна на неговиот надлежен плански раководител. Ако програмата на изградбата на предвидениот објект стои во економско-техничка врска со другите објекти таа задолжително мора комплексно да се проучи и реши во соработка на инвеститорот со органите на заинтересираните стопански гранки (водостопанство, саобраќај и др.) кои што на таква комплексна програма ќе дадат свое писмено мислење и спрема потреба пред комисијата за ревизија на програмата ќе го застапуваат ставот на својот ресор.

Член 3

Програмата на изградбата ги опфаќа сите оние инвестиции, по структурата што е прописана од Сојузната планска комисија, што се потребни за изградба на поодделен инвестиционен објект. Програмата треба да содржи следна документација:

1) Образложување на оправданоста на изградбата на инвестициониот објект, со употреба анализата на економичноста и правилноста на предложеното решение во однос на варијантите, со графичкиот приказ на финансискиот план од соодветната група на дејност од кој што ќе се гледа колку е потребно, планирано

и остварено од финансиските средства спрема перспективниот план и на крајот на секоја година, со главните причини за изградба на инвестициониот објект, поткрепен со економската сметка и со оглед на платниот биланс. Сето тоа да се документира со приближна сметка на инвестиционите трошкови вкупно и по годините за сите инвестиции, како и одделно за градежниот и погонскиот дел на објектот.

2) Образложување за широката локација на инвестициониот објект, со одобрение на предвидениот реон на изградбата и со потврда дека предвидениот реон на изградбата правилно е одбран со оглед на суровинската база, електричната енергија, работната сила, распределбата и транспортот на производите. Сето тоа да се документира со податоците: за местото на изворите и за начинот на добивањето на главните суровини и електричната енергија, за постоеќата и потребната врста на саобраќајници за превоз на суровини и производи, за состојбата на работната сила, како и за снабдувањето со вода и одводнување.

3) Капацитетот и технолошкиот процес на производството со податоци за состојбата и развитокот на изградбата на инвестициониот објект, од почеток на перспективниот план до денот на поднесување програмата со анализа за максималната можност за наголемување капацитетот во границите на постоеќите инвестициони објекти, за приближниот број на работниците на постоечкиот и предвидениот инвестиционен објект, за сроковите на изградбата и етапното пуштање во погон на нови капацитети во текучкиот и перспективниот план, за времето и процентот на искористување капацитетот со опитување и шема на постоечкиот и предвидениот основен процес на производството, за намената и трошките на производството на главниот асортиман и други производи, за производствената соработка со други претпријатија и за непосредната поврзаност на инвестициониот објект со изградбата на другите стопански гранки и установи, за нормативите на трошокот на материјал, енергија и работна сила, како и за односот на предвидените и меѓународните нормативи, за предвиденото подрачје на распределбата на производите и големината на потребата на потрошачите со назначување на главните пазаришта.

Доколку за поодделни инвестициони објекти не може да се даде сета наведена документација, таа ќе се испрати во намален обем. Податоците на документацијата ќе се определат на што поповолен начин и со достаточна точност. За точноста на податоците во програмата одговара инвеститорот.

Член 4

Инвеститорот е должен програмата на изградбата, во три примерка, да ја испрати до комисијата за ревизија на програмата на изградбата при надлежната планска комисија преку својот совет односно ресор. Програмата на изградбата мора да биде ревидирана и одобрена со образложение од страна на советот односно ресорот на кој што инвеститорот му припаѓа.

Член 5

Спрема потреба, поблиски напатствија за составување на програмата за изградба поодделни видови изградба ќе пропише претседателот на соодветниот совет на Владата на ФНРЈ во согласност со Претседателот на Сојузната планска комисија.

II. Организација и работење на комисијата за ревизија на програмата на изградба

Член 6

Комисијата за ревизија на програмата на изградбата се формира при Сојузната планска комисија и при планските комисии на народните републики.

Комисијата за ревизија на програмата на изградба при сојузната планска комисија врши ревизија на програмата на изградба за објектите на сојузните инвеститори и за оние клучни објекти што ќе ги определи Сојузната планска комисија. Ревизијата на програмата на изградбата за другите објекти ја вршат комисиите за ревизија на програмата на изградбата при планските комисии на народните републики.

Член 7

Комисиите за ревизија на програмата на изградбата ги сочинуваат: претседателот, односно заменикот на претседателот, секретарот, претставникот на надлежната планска комисија, претседателот на советот од чијата дејност програмата на изградбата се ревидира и претставникот на Министерството на Народната одбрана.

Претседател на комисијата, неговиот заменик, секретар и претставник на планската комисија именува Претседателот на Сојузната планска комисија, а претставници на советот и на Министерството на Народната одбрана именува надлежниот министер.

Член 8

Комисијата за ревизија на програмата на изградбата има свој секретаријат на чело со секретарот, кој што како член на комисијата раководи са текуќите работи.

Комисијата има свој печат, во чиј што текст е означен називот на надлежната планска комисија како и називот на комисијата за ревизија на програмата на изградбата со назначување на нејзиното седиште.

Член 9

Претседателот на Комисијата за ревизија програмата на изградбата именува одделно за секоја програма на изградба спрема нејзиниот вид и карактер, еден или повеќе известители — советодавни стручњаци.

Известителот е должен во определениот срок откако ќе ја проучи сестрано програмата на изградбата, да и поднесе на комисијата краток писмен извештај и предлог на заклучоците.

Член 10

Откога ќе ја проучи известителот програмата, секретарот на комисијата е должен во срок од три дена да закаже седница на комисијата за да се разгледа програмата на изградбата.

На седницата присуствува и претставник на инвеститорот, со проектантот на програмата на изградбата, за да дадат потребни објаснувања односно заради евентуални дополнувања на програмата на изградбата. Со седницата раководи претседателот на комисијата или неговиот заменик.

Член 11

Комисијата за ревизија на програмата на изградбата должна е во текот на седницата сестрано да ја провери и испита поднесената програма за изградба, а особено да разгледа:

- а) да ли е изградбата на објектот економски оправдана;
- б) да ли е правилно одбрана пошироката локација на објектот;
- в) да ли е нужно наголемување на капацитетот, да ли е економичен и современ текст на производството, да ли е ускладена општата производствена соработка и правилно определена градежната големина и динамиката на изградбата, како и да ли се водело сметка за најголемото можно штедење.

Член 12

За работењето на комисијата за ревизија на програмата на изградбата во текот на седницата се води записник, што го потпишува претседателот и секретарот на комисијата.

Во записникот треба да е означено: назив на комисијата, каде и кога е одржана седницата, имиња на присутните членови на комисијата, име на известителот, име на проектантот и на претставителот на инвеститорот, број на програмата на изградбата, поблизок опис на објектот чијата програма се ревидира и неговата локација, предложената и одобрената вкупна инвестициона сума како и инвестиционата сума за една година.

Во записникот покрај тоа мораат да се внесат главната содржина на изложувањето на седницата и на крајот, диспозитив на решението кое што по односната програма на изградбата комисијата го донела.

Член 13

Комисијата за ревизија на програмата на изградбата на седниците решава со мнозинство на гласови. Одвоените мислења на членовите на комисијата се внесуваат во записникот.

Член 14

Писмените решенија на Комисијата за ревизија на програмата на изградбата мораат да содржуваат:

- 1) име на комисијата, место и дата кога е донесено решението, број и опис на инвестициониот обект чијата програма на изградбата се ревидира, неговата поширока локација и име на инвеститорот,
- 2) диспозитив на решението,
- 3) образложување на решението, и
- 4) срок во кој што може да се поддаде жалба со назначување кому се поднесува.

Во образложението на решението кратко и јасно треба да се изнесат фактите врз основа на кои комисијата го донела своето решение.

Писмениот примерок на решението го потписува претседателот и секретарот на комисијата.

Член 15

Жалбата на решението на комисијата за ревизија на програмата на изградбата се дава во определениот срок до претседателот на надлежната планска комисија, а се испраќа преку комисијата која што го донела решението.

Жалбата со решението, записникот и програмата на изградбата како и мислењето на комисијата за наводите во жалбата без одложување ќе се испрати на натамошна постапка.

Член 16

Претседателот на надлежната планска комисија ако најде дека жалбата е основана може да го поништи решението на комисијата за ревизија на програмата на изградбата и предметот да го врати на повторно решавање или може со свое решение да го преправи, а ако најде дека е жалбата неоснована ќе ја отфрли.

Член 17

По донесувањето на второстепеното решение целиот предмет и се враќа на комисијата за ревизија на програмата на изградбата што го донела решението.

Комисијата за ревизија на програмата на изградбата ќе задржи еден примерок од одобрената програма на изградбата, додека другите примерци на одобрената програма на изградбата, снабдени со клаузула за извршената ревизија, ќе му ги врати на инвеститорот преку советот односно ресорот.

Ако програмата на изградбата не е одобрена сите примерци на програмата на изградбата ќе му се вратат на инвеститорот.

Член 18

Врз основа на програмата на изградбата одобрена од комисијата за ревизија на програмата при надлежната планска комисија инвеститорот може да пристапи кон изработка на проектната задача и проектот спрема прописите за проектирањето.

Член 19

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 5080

5 октомври 1950 година

Белград

Претседател на Сојузната планска комисија,
Борис Кидрич, с. р.

524.

Врз основа на точ. 11 од Наредбата за мерките за да се обезбеди прехраната на населението и да се запази сточниот фонд („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 56/50), а во согласност со Министерот на финансите на ФНРЈ, прописуваме

НАПАТСТВИЕ

ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА МЕРКИТЕ
ДА СЕ ОБЕЗБЕДИ ПРЕХРАНАТА НА НАСЕЛЕНИЕТО
И ДА СЕ ЗАПАЗИ СТОЧНИОТ ФОНД

I.

1. Извршните одбори на месните народни одбори, ќе утврдат за своите подрачја колку храна за добиток по видови има повеќе или помалку одошто е тоа потребно. Утврдувањето на одвишоците и мањоците треба да се изврши индивидуално т. е., по одделни домаќинства, селански работни задруги и државни земјоделски добра. При тоа треба да се опфатат сета кабата храна, и тоа: слама, плева, лози од тикви и зарзават, глави и лисје од шеќерна репа, репа за добиток, други коренести растенија, компир што не е за прехрана на луѓе, ливадско сено и детелинско, пченкојна, цибра, листовник, резанци од шеќерна репа, паднато лисје (шумиште) и сето тоа што може да дојде во оглед за прехрана на добитокот.

Ова напатствие не се однесува на житариците што се откупуваат по прописите за задолжителниот откуп.

При оценката на утрошокот извршните одбори на месните народни одбори ќе водат строго сметка за тоа на добитокот да му се дава само онолку храна колку што е најнужно да се одржи тој преку зимата, со тоа основниот приплоден фонд ни во кој случај да не смее да се намали. Извршните одбори на месните народни одбори ќе го утврдат бројот на добитокот што ќе може да се прехрани преку зимата. Вака утврдениот број на добиток производителите не смеат да го намалат со колење или со отуѓување. Исклучително поверенството за земјоделие на околскиот народен одбор може да даде дозвола за колење односно отуѓување на овој добиток по образложено барање на селското стопанство.

2. Во срок од три дена по влегувањето во сила на ова напатствие извршните одбори на месните народни одбори ќе му испратат на извршниот одбор на околскиот народен одбор извештај за одвишоците и мањоците на храната во килограми за своето подрачје. Во извештајот мора да биде означен и бројот на добитокот по видови и категории кои што не може да се прехранат. Во овој број во прв ред треба да се засметаат болните, јаловите и старите грла, па после младите грла.

По приемот и проверката на овие извештаи извршните одбори на околските народни одбори ќе направат рекапитулација на одвишоците и мањоците по видовите на храната и ќе му ја испратат оваа заедно со рекапитулацијата по видовите на добитокот кој што преку зима не може да се прехранат до министерството за земјоделие на народната република по телефон штом ќе бидат составени, а писмено најдалеку во срок од натамошни три дена.

II.

3. Извршните одбори на околските народни одбори ќе спроведат преку извршните одбори на месните народни одбори контрола на сместувањето и пазењето на постоеката храна за добиток што е определена за зимска прехрана на секое поодделно стопанство. Овие количини стопанството не смее да ги отуѓи, растура или упропастува.

Во таа цел извршните одбори на месните народни одбори навремено ќе спроведат сечење и сместување на пченкојната, уредување стогови и камари на сено и слама, покривање на плевата, закопување на други видови храна, како и други мерки за нејзиното запазување.

4. Извршните одбори на околските народни одбори во заседание со извршните одборите на месните народни одбори, а со помош на масовните организации, ќе преземаат акција за собирање на се' што може да послужи за храна за добитокот и постилка (шумско лисје, лисје од овоштарници и лозја, папрат и др.).

III.

5. Извршните одбори на околските народни одбори на чијата територија по вкупните потреби на околината има одвишоци на храна за добиток, организираат преку откупните претпријатија и задруги брз и потполн откуп на сите одвишоци на храна за добиток и нејзината отпрема до купувачите. Продажбата на вака откупената храна може да се изврши само по одобрение од министерството за земјоделие на народната република.

6. Државните земјоделски добра, селанските работни задруги, земјоделските задруги и индивидуалните производители можат во оние околии во кои што спрема вкупните потреби нема одвишоци на храна за добиток, со одобрение на извршниот одбор на месниот народен одбор што е надлежен по местото на нивното седиште односно производилите, за свои потреби да купуваат храна за добиток и непосредно од поодделни производители кои што имаат одвишоци на храна за добиток.

Министерот на земјоделието на народната република во согласност со министерот на државните набавки на народната република може да дозволи купување од страна на земјоделските стопанства и во околните односно ресните од точ. 5 на ова напатствие после извршениот откуп од страна на откупните претпријатија.

7. Министерот на државните набавки на народната република, во спогодба со министерот на земјоделието на народната република, и извршните одбори на околските народни одбори по овластување на министерот на државните набавки на народната република ќе определат за поодделни реони на своето подрачје интерни откупни цени за храната на добитокот.

8. Министрите на земјоделието на народните републики, по потреба, можат да определат имателите на добиток од поодделни реони (околии), што ќе купат храна за добиток во определените околии, да можат за превоз на купената храна за добиток да користат железница и други јавни саобраќајни средства во рамките на плановите на превозот. Министрите на земјоделието на народните републики можат да определат имателите на добиток од поодделни реони (околии), што ќе купат храна за добиток во определените околии, да можат да вршат превоз на купената храна за добиток само со сопствени превозни средства.

9. Извршните одбори на околските народни одбори доколку имаат за тоа можност, можат за потребите на своето подрачје да набават храна за добиток и со замена на огревно дрво произведено на своето подрачје. Тие можат да дадат дозвола на поодделни селански стопанства за да можат да вршат замена.

Министрите на земјоделието на народните републики, во спогодба со републичките органи за шумарство, можат да определат поодделни околии потребната храна за добиток да можат да ја набават во целост или делимично само со замена за огревно дрво произведено на подрачјето на односната околина.

10. Се забранува секое купување храна за добиток за да се препродава.

IV.

11. Поодделни селански стопанства можат во срок од три дена од соопшението на задолжувањето да вложат жалба до поверенството за земјоделие на околскиот народен одбор на задолжувањето за испорачка на храна за добиток.

Жалбата се дава до месниот народен одбор, кој што е должен жалбата веднаш да ја испрати до околскиот народен одбор.

Жалбата го запира извршувањето додека не се добие решение од околскиот народен одбор. Повременството за земјоделие на околскиот народен одбор поднесените жалби мора хитно да ги реши а најдоцна во срок од три дена.

V.

12. Министерствата на земјоделие на народните републики во согласност со министерствата на државните набавки на народните републики ќе состават во срок од 8 дена од денот на влегувањето во сила на она напатствие план на откупот на храната за добиток по видови и реони и план на нејзината расподелба.

13. Во суфицитарните (што имаат повеќе) околии извршните одбори на околските народни одбори ќе пристапат во рамките на добивената задача веднаш кон откупот и отпремата на храната за добиток преку откупната мрежа. Во таа цел тие се должни веднаш да ги разработат оперативните планови (количина по месните народни одбори, задачи на претпријатијата, презвот, смесувањето, утоварот и др.).

14. Извршните одбори на околските народни одбори во дефицитарните (што немаат достатчно) околии ќе припремаат веднаш преку своите претпријатија и задруги се' што е потребно за да се расподели храната за добиток што ќе се набави од други околии. Тие мораат особено да се грижат за тоа постигнатата храна веднаш да се истовари и без задржување да се испрати на местата дека е треба.

15. Извршните одбори на околските народни одбори должни се секој ден по телефон или телеграфски да го известат министерството на државните набавки на народната република за откупните и натоварените, односно за приените количини на поодделни видови храна за добиток.

VI.

16. За да се заштеди зимската храна за добиток, а да би им се овозможило на производителите своите задолжителни испорачки да ги извршат есенва во најповолни услови, како и на време да би би се создале потребни резерви на месо и производи од месо за прехрана на населението, извршните одбори на околските народни одбори ќе преземаат потребни мерки преку месните народни одбори и откупната мрежа до крајот на оваа година од производителите да се откупат сите количини на добиток кои што по планот производителите треба да ги испорачаат до крајот на 1950 година и за првите 4 месеци на 1951 година. Ова важи особено за краиштата во кои што нема достатчно храна за добиток.

17. Доколку откупната мрежа не може да го преземе ситот добиток што го испорачуваат производителите како своја задолжителна испорачка, а самите производители поради немање храна за добиток не се во можност добитокот преку зиме да го прехранат, извршните одбори на околските народни одбори ќе определат преку извршните одбори на месните народни одбори производителите тој добиток сами да го заколат, месото да го осушат и да го чуваат до испорачката. Доколку производителите имаат за тоа можност.

Производителите кои што во смисла на предниот став сами го колат добитокот и го сушат месото должни се за тоа да склучат со откупното претпријатие договор со кој што, покрај другото, ќе се утврди количината и видот на сушеното месо, време и место на испорачката, водејќи при тоа сметка за уобичаениот начин на сушење месо во односниот крај.

На индивидуалните производители ќе им се определи за сушење првенствено свињско месо и месо од ситен добиток, додека крупниот добиток ќе го откупува во жива состојба откупната мрежа.

18. Министрите на државните набавки на народните републики во спогодба со министрите на трговијата и снабдувањето на народните републики должни се да

изработат оперативен план на откупот на добитокот, колењето и конзервирањето на месо, водејќи сметка за тоа најголемиот возможен број на добиток да се откупи во жива состојба. Овој оперативен план треба да го опфатне на прво место текуштиот откуп од 1950 година и откупот за обезбедување на исхраната во период јануари—април 1951 година. Во овој план треба точно да се определи колку ќе бидат должни да дсушат односно конзервираат индивидуалните производители, а колку производителите од државниот и задружниот сектор.

При изработката на предниот оперативен план треба да се води сметка за тоа добитокот најнапред и првенствено да се откупува во реоните што се дефицитарни во храна за добиток.

19. Откупните претпријатија ќе откупуваат од производителите и добиток со кој што производителите слободно располагаат, и тоа или по државните сврзани цени или по слободните цени.

Интерните откупни цени за купување добиток во слободен откуп ги определуваат министрите на државните набавки на народните републики во согласност со Претседателот на Советот за промет со стока на Владата на ФНРЈ.

Министрите на државните набавки на народните републики можат да ги овластат извршните одбори на околските народни одбори во рамките на интерните откупни цени за предниот став да определуваат откупни цени за добиток за своето подрачје.

VII.

20. Генералните директори на прехранбената индустрија на народните републики, во согласност со министрите на државните набавки на народните републики, ќе утврдат подробен план за преработка на месото во производи од месо (сушење месо, изработка конзерви и kobасичарски производи), водејќи сметка за максималното користење на капацитетот на кланичната индустрија.

За да се снабди рамномерно кланична индустрија со потребни сировини (со месо по видовите на добитокот) со планот од предниот став ќе се определи количината на месо и реоните што ќе ги снабдуваат поодделните фабрики и кланици.

За да се обезбедат здравствените установи и другите приоритетни потрошачи со пресно месо, особено треба да се користат ладњачите за сместување и чување на пресно месо наменето за снабдување на тие установи односно потрошачи.

VIII.

21. Претпријатијата за работничко снабдување (службите на работничкото снабдување), работничко-службеничките ресторанти и мензи, што однапред ќе превземат добиток за сметка на следувањето за следните месеци, овој добиток можат сами да го ранат, доколку имаат можност за тоа, или да го заколат а месото осушат, со тоа поверенството за трговија и снабдување на околинскиот (градскиот) народен одбор што ќе ги задолжи за примената количина на добиток односно месо и за соодветното време ќе ги симне од снабдувањето со месо.

Доколку претпријатијата за работничко снабдување, работничко-службеничките ресторанти и мензи превзеле слаби свињи, ќе се задолжи во соодветната сразмера и со месо и маснотии.

IX.

22. Министрите на финансите на народните републики, во спогодба со министрите на државните набавки на народните републики и со министрите на земјоделството на народните републики, ќе обезбедат потребни кредити за откуп на храна за добиток и за нејзината распределба.

Министрите на финансите на народните републики во спогодба со министрите на државните набавки ќе обезбедат потребни кредити за засилен откуп на добиток во смисла на ова напатствие и ќе пропишат скратена постапка за да се добијат тие кредити. Во случај

на потреба, филијалите на Народната банка на ФНРЈ должни се на откупната мрежа да и осигураат брзо добивање на кредити за откуп на добиток преку платот и преку кредитот што е одобрен на предниот начин.

На претпријатијата за работничко снабдување, работничко-службеничките ресторанти и мензи што превземаат добиток односно месо однапред, министрите на финансите на народните републики во спогодба со комитетите за туризам и угостителство на народните републики ќе обезбедат најнужни кредити за купување добиток односно месо, како и да се смести и одгледа добитокот односно да се чува превземеното месо.

X.

23. Извршните одбори на народните одбори должни се да водат строго сметка за тоа со постоејќите резерви на месо во сурова или преработена состојба најрационално да се располага. Во таа цел се забранува секое наголемување количината на месо над прописаните норми за утрошок на месото за поодделни категории потрошачи, односно за поодделни цели.

Министрите на државните набавки на народните републики во спогодба со министрите на трговијата и снабдувањето на народните републики можат да определат и поодделни категории потрошачи да се снабдуваат со месо однапред за определено време, со тоа за тоа време да се симнат од обезбеденото снабдување со месо.

За да се остварат задачите од претходните ставови извршните одбори на народните одбори ќе организират преку своите органи, а особено преку трговинската инспекција, постојана контрола над сместувањето, чувањето и трошењето на месото и на производите од месо.

24. Ова напатствие влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 2835

5 октомври 1950 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за промет со стока,
Осман Карабеговиќ, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за земјоделство
и шумарство,

Мијалко Тодоровиќ, с. р.

Согласен,

Министер на финансите на ФНРЈ
Добривоје Радосављевиќ, с. р.

525.

Врз основа на точ. VIII од Наредбата на Владата на ФНРЈ за државните (сврзани) цени на земјоделските производи бр. 1185 од 10 февруари 1943 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/48) и Решението на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ бр. 3406/46 за продавната цена на суровиот пречистен памук, пропишувам

НАПАТСТВИЕ

ЗА РЕГРЕСОТ КАЈ ОТКУПЕНИОТ ПАМУК КОЈ ШТО ПРЕЧИСТЕН СЕ ИСПОРАЧУВА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЈА

1) Претпријатијата што откупуваат памук од производителите го пречистуваат и испорачуваат пречистениот памук на индустриските текстилни претпријатија, имаат право на регрес за разликата помеѓу пресметковните цени за пречистениот памук и определените пониски единствени цени по кои што тој памук им го продаваат на индустриските претпријатија.

2) На откупните претпријатија од точ. 1) им припаѓа и накнада за стварните трошкови на транспортот

до истоварната станица на предилницата на текстилното индустриско претпријатие.

3) Пресметковната цена за пречистениот памук на откупното претпријатие му ја определува Земскиот уред за цени врз основа на прописаната откупна цена (Наредбата на Владата на ФНРЈ бр. 1185/48) и спецификацијата на трошковите на пречистувањето.

4) Откупното претпријатие го остварува регресот на следен начин:

а) регресното барање може да го поднесува само едновременно со издавањето на налог за да се наплати фактурата за испорачаниот пречистен памук;

б) и поднесува на надлежната филијала на Народната банка на ФНРЈ пресметка на регресот заверен од раководителот на претпријатието и раководителот на сметководството. Оваа пресметка содржи: одобрена пресметковна цена за 1 кгр пречистен памук, пресметковна цена за вкупната количина на испорачаниот пречистен памук, износ на трошковите на транспортот и продавна цена за 1 кгр пречистен памук, како и за целата количина, т. е., фактурите издадени на индустриското текстилно претпријатие;

в) со пресметка на регресот поднесува: одобрение на пресметковната цена (точ. 3 од ова напатствие) и документи за транспортните трошкови (товарни листови). Фактурата поднесена за наплата (слово а) точ. 4 од ова напатствие) служи како документ со пресметката на регресот;

г) издава налог на банчиниот образец бр. 153 за износот на регресот.

5) Филијалата на Народната банка на ФНРЈ откако ќе установи дека пресметката на регресот е точна и дека регресното барање е сообразено кон прописите на ова напатствие, го одобрува износот на регресот на текуќата сметка на откупното претпријатие на терет на С-ката бр. 800 571 „Регрес кај откупот на памукот.“

6) Регресните барања по испорачките на памук извршени до влегувањето во сила на ова напатствие можат да и се поднесат на Народната банка на ФНРЈ независно од веќе извршените наплати на односните фактури. Вакви регресни барања можат да се поднесат најдалеку до 15 ноември 1950 година.

7) Ова напатствие влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“, а ќе се применува на сите случаи на регрес што настанале во 1950 година.

Бр. 24959
22 септември 1950 година
Белград

Го застапува
Министерот на финансите на ФНРЈ
Министерот на надворешната трговија
на ФНРЈ,
инж. Милентије Поповиќ, с. р.

526.

Врз основа на чл. 17 од Уредбата за доделување трактори, земјоделски машини и орудија на селанските работни задруги и за фондот за механизација и инвестициона изградба на задружното поледелство („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 38/50), донесуваме

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕНЕСУВАЊЕ ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА НА МАШИНСКИТЕ ПОЛЕДЕЛСКИ СТАНИЦИ ВО ЛИКВИДАЦИЈА НА ФОНДОТ ЗА МЕХАНИЗАЦИЈА И ИНВЕСТИЦИОНА ИЗГРАДБА НА ЗАДРУЖНОТО ПОЛЕДЕЛСТВО

1) Сите машински поледелски станици што се во ликвидација ги пренесуваат своите основни средства на надлежните фондови за механизација и инвестициона

изградба на задружното поледелство — без накнада. Ова пренесување го вршат во своите книги по цените по кои што основните средства се водени во нивното книговодство.

2) Фондовите за механизација и инвестициона изградба на задружното поледелство ги превземаат основните средства од машинските поледелски станици и ги внесуваат во своите книги, и тоа:

а) тракторите, поледелските машини и орудија по цените определени во записниците на комисијата за проценка, а

б) другите основни средства по цените по кои што се тие водени во книгите на машинските поледелски станици.

3) Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 2459
3 октомври 1950 година
Белград

Го застапува
Министерот на финансите на ФНРЈ
Министерот на надворешната трговија на ФНРЈ,
инж. Милентије Поповиќ, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател
на Советот за земјоделие и шумарство
инж. Мијалко Тодоровиќ, с. р.

СОДРЖАЈ:

	Страна
519. Уредба за Сојузниот институт за металургија — — — — —	925
520. Уредба за пренесување работите на авторско-правното застапување и посредување на сојузите и здруженијата на авторите — —	925
521. Уредба за изменување на уредбата за оснивање Управата за снабдување на воените лица и главните дирекции на претпријатијата за снабдување на воените лица — —	926
522. Наредба за постапката за ликвидација на обврските и побарувањата помеѓу буџетот и државните стопански претпријатија по завршната сметка — — — — —	927
523. Правилник за ревизија на програмата на изградбата и за организацијата и работењето на комисиите за ревизија на програмата за изградбата — — — — —	927
524. Напатствие за извршување наредбата за мерките за осигурување прехраната на жителите и чувањето на сточниот фонд — —	929
525. Напатствие за регресот кај откупениот памук што пречистен се испорачува за нуждите на текстилната индустрија — — — — —	931
526. Решение за начинот на пренесување основните средства на машинските поледелски станици во ликвидација на фондот за механизација и инвестициона изградба на задружното поледелие — — — — —	932